




CE НАОГАТЕ НА: Дома » Вести » ЗНМ и ССНМ со барање до МРТВ: Да се реши работниот статус со дописниците



ЗНМ и ССНМ со барање до МРТВ: Да се реши работниот статус со дописниците

13/01/2022 - 16:21

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) заедно со Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во Македонија (ССНМ) денес на барање на дел од дописниците на МРТВ, организираше состанок на кој се разговараше за работниот статус на 12-те дописници на јавниот национален радиодифузен сервис.

„Според колегите дописници од МРТ, овие 12 новинари и сниматели во моментот немаат работен договор бидејќи истиот е истечен во декември 2021 и практично со тоа е нарушена и така скромната дописничка мрежа на овој медиум“, соопштуваат ЗНМ и ССНМ.

На состанокот дописниците биле информирани дека менаџментот на МРТ е запознаен со овој проблем кој не се случува прв пат. Од таму е добиена заложба за решавање на оваа состојба која наводно настанала поради административни бариери.

„Менаџментот на МРТ се заложил во најбрзо време да обезбеди нови договори на хонорарните работници во овој медиум и истите да бидат потпишани заклучно со декември 2022 година“, велат новинарските организации.


ЗНМ и ССНМ најавуваат дека дополнително формално ќе се обратат до МРТ во чие барање ќе се инсистира на директно потпишување на договори помеѓу МРТ и хонорарните работници без присуство на авторска агенција како привремено решение, а потоа и трајно решавање на овој проблем преку договори за неопределено вработување.

„Само на овој начин може да се гарантира дека ќе постојат минимум капацитети на МРТ за известување на локални теми од јавен интерес“, забележуваат ЗНМ и ССНМ.



0

0



ПОПУЛАРНО



„Денот на црвот“ од Симона Јованоска ја доби наградата „Роман на годината“



[Интервју] Симона Јованоска: „Стравот е природна човечка емоција која ме инспирира“



На руската новинарка која упадна во вестите на државната телевизија нема да и се суди за ширење лажни вести




Утврдена дискриминација кон малата Ембла, школото има 30 денови „поправен“ или ќе оди на суд



Условна затворска казна од 6 месеци за Куновски и Савески за демолирањето на канцеларијата на Иванов

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE



18/03/2022


Списанието „Кинопис“ одбележува јубилеен 60. број



18/03/2022

Сојуз на средношколци: Проблемот со јавниот превоз на ученици во Општината Конче е решен

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА



18/03/2022



Списанието „Кинопис“ одбележува јубилеен 60. број



18/03/2022



Сојуз на средношколци: Проблемот со јавниот превоз на ученици во Општината Конче е решен



18/03/2022



Условна затворска казна од 6 месеци за Куновски и Савески за демолирањето на канцеларијата на Иванов



18/03/2022



#РаскажиМи: „Наочарите на Кларк Кент“ од Сања Михајловиќ – Костадиновска



17/03/2022



[Интервју] Симона Јованоска: „Стравот е природна човечка емоција која ме инспирира“



17/03/2022



„Државата го загрозува здравјето на најмалку 10.000 маргинализирани граѓани“- реакција за скратениот буџет за превенција на ХИВ



18/03/2022

Условна затворска казна од 6 месеци за Куновски и Савески за демолирањето на канцеларијата на Иванов



18/03/2022

#РаскажиМи: „Наочарите на Кларк Кент“ од Сања Михајловиќ – Костадиновска



17/03/2022

[Интервју] Симона Јованоска: „Стравот е природна човечка емоција која ме инспирира“

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

РАДИО МОФ НА TWITTER


РАДИО МОФ НА INSTAGRAM

Tweets by @RadioMOF



Радио МОФ
@RadioMOF

Списанието „Кинопис“ одбележува јубилеен 60. број: radiomof.mk/spisanieto-kin... - via: @RadioMOF



Списанието „Кинопис“ одбележува јубил...
Со презентација на најновото издание на сп...
radiomof.mk

8m



Радио МОФ
@RadioMOF

Сојуз на средношколци: Проблемот со јавниот превоз на ученици во Општината Конче е решен: radiomof.mk/sojuz-na-sredn... - via: @RadioMOF

[Embed](#)
[View on Twitter](#)

radiomof


[Load More...](#)
[Follow on Instagram](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.